

Наивно е да се верува дека уапсените дваесетмина сами дошле на идеја да произведат една ваква ситуација, со која ја измолзиле државата за шест милиони евра, при тоа на јавноста сервирајќи и приказна дека на кутриот овчар морале да му се дадат пари, бидејќи со овците тој всушност изгубил сè. Како што е наивно да се верува и дека милионите евра тие си ги поделиле меѓу себе, онака братски за да нема расправи меѓу нив.

Не! И на врапците им е јасно дека само еден можел да биде "мозок" на целата операција, а тие нејзините асистенти, кои требало да ја завршат работата, согласно пропишаните упатства. Но, тој е непознат. Тој се бара.

Полицијата тврди дека има цврсти докази оти е направена манипулација со фиктивни фактури и неистинити задолжувања, по што е заклучено дека случајот "Бачило" воопшто и не постои, односно дека истиот е измислен, а сè со цел со фалсификувани документи да се извлечат големи пари од државата. Истрагата на МВР утврдила дека овци воопшто и не постоеле, а дека главниот јунак во приказната "Бачило", Иснифарис Џемаили, од наплатената сума зел 25 отсто, односно некаде меѓу 150.000 и 200.000 евра, додека останатите пари биле распоредени меѓу неколку лица.



ВЛАДАТА РЕШИТЕЛНА ВО БОРБАТА СО ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА

ПРИТВОРЕНИТ ДА "ПЕАТ" 3

Непостоечкото стадо овци на познатиот овчар Иснифарис Џемаили се појави. Но, не на Шар Планина, туку директно во Судот во Скопје, каде повеќе од четириесет и осум часа беше тема на распит. Токму поради него, Судот работеше во три смени, сè со цел да може да ги забележи сите потребни информации, за секоја изгубена или погрешно вмешана "овца" во туѓо бачило!

Токму така! Најголемиот корупциски скандал, случајот "Бачило", за кој во јавноста се говори повеќе од една година, влезе во поинаква судска процедура, за разлика од онаа, која театарски беше изведена од страна на поранешната власт. Во нејзина режија, а со помош на една друга власт - судската, овој мега корупционен скандал се затвори, и тоа во корист, ни помалку ни повеќе, на овчарот Иснифарис Џемаили кој, пак, успеа за своите овци од државата да наплати 720.000 евра. И се чинеше дека тука заврши приказната, сè додека не се случи масовната акција на Министерството за внатрешни работи, во која беа уапсени околу дваесетина лица,

поврзани со овој случај, со што практично повторно на почеток се врати целата постапка.

А нејзиното враќање на почеток врати и многу имиња на истакнати личности, кои очигледно непосредно се поврзани со бачилото на Џемаили. На кој начин се нашле во овчарската приказна тие имаа шанса да кажуваат цели 48 часа во Судот, а некои од нив и сè уште, само во една друга институција - "Идризово". Но, сеедно од каде ќе говорат, битно е само да ја кажат својата вистина, а сè со цел да може што поскоро да се расветли овој мега скандал, кој во државава важи за синоним на корупција и криминал, во кој се вмешани и значајни лица, поврзани во владините структури. Тие ќе мораат да кажат на кој начин од државата се украдени шест милиони евра, и како можела да биде изведена и испланирана една ваква "акција", односно да се посочи кој е тој кој дал логистика, моќ и влијание, истата да биде перфектно изведена.

Наивно е да се верува дека уапсените дваесетмина сами дошле на идеја да произведат една ваква ситуација, со ко-



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

ја ја измолзиле државата за шест милиони евра, при тоа на јавноста сервирајќи и приказна дека на кутриот овчар морале да му се дадат пари, бидејќи со овците тој всушност изгубил сè. Како што е наивно да се верува и дека милионите евра тие си ги поделиле меѓу себе, онака братски за да нема расправи меѓу нив.

Не. И на врапците им е јасно дека само еден можел да биде "мозок" на целата операција, а тие нејзините асистенти, кои требало да ја завршат работата, согласно пропишаните упатства. Но, тој е непознат. Тој се бара. Токму тој ќе треба да ги даде одговорите на сите клучни прашања. Значи, останува да биде пронајден, а патеката до него очигледно е дека води преку исказите на дваесетмината, од кои половината веќе се пријавиле да бидат заштитни сведоци во овој случај. Нивното "пропејување" се очекува да го отвори патот до врвот на пирамидата на која се наоѓа мозокот на целата операција, односно личноста која го осмислила, а можеби и наратчала целиот овој скандал.



ЗА МВР "БАЧИЛО" Е САМО ЕДНА ОД АКЦИИТЕ КОИ ДОПРВА ТРЕБА ДА СЛЕДУВААТ

меновиќ и Гордана Ракочевиќ, потоа адвокатката Ленче Димчевска, поранешната директорка на Катастар, Емилија Алексова, пензионерот Ордан Милановски, и уште неколкумина, се смес-

кулацијата на фактурите, по што на виелина излегува и аферата со денационализацијата на земјиштето во центарот на Скопје, кај соборниот храм "Свети Климент Охридски".

Е "ПТИЧКИ" САКААТ А ШТИТЕНО!

СЕ БАРА "АРХИТЕКТОТ" НА ПРОЕКТОТ "БАЧИЛО"!

Адвокати, директори, нотари, судии, членови на владини комисији од поранешната власт, и секако познатиот и најбогатиот овчар на светот, Иснифарис Џемаили, се уапсени во големата акција на Министерството за внатрешни работи, под сомнение злоупотреба на службената положба, измама, перење пари, односно криминални активности поврзани со случајот "Бачило", но и со нелегалната денационализација на државно земјиште во центарот на Скопје.

Првично беа приведени дваесет лица, иако бројката на осомничени е 23, меѓу кои и поранешниот заменик-министер за економија, Саша Андоновски, кој воедно беше и претседател на Второстепената комисија за денационализација. Со оглед на тоа дека во моментот тој се наоѓа во странство, МВР веќе распиша потерница по него, додека овчарот Џемаили, нотарите Никола Стој-

тени во истражниот затвор во Шутка. Останатите, односно нотарот Боровоје Стојковски, потоа адвокатот Арбен Гоља, потпоручникот од АРМ Душан Стојанов, кој воедно е и потписник на потврдата дека бачилото било гранатирано, засега се пуштени на слобода.

Ваквиот исход дојде по исцрпниот 48-часовен распит во Судот, кој всушност ги даде клучните информации за сомневањата на Министерството за внатрешни работи, односно дека станува збор за афера тешка најмалку пет милиони евра. Дел од притворените, соочени со можност од "тешки" казни побарале статус на заштитени сведоци, во замена за информации за лица кои сè уште не се уапсени, но се битна алка во овој синџир. Ова нивно барање, како што дознаваме, МВР има намера да го искористи со цел да се дојде до организаторот на овој криминал, односно до мозокот на случајот "Бачило", кој официјално судски беше затворен. Но, не и за полицијата која, пак, понесена од безбројните сомневања, одлучи и натаму да работи на него, се разбира, по налог на Јавното обвинителство. Од тогаш се следи патеката на парите, цир-

Полициски извори тврдат дека имаат цврсти докази оти е направена манипулација со фиктивни фактури и невистинити задолжувања, по што е заклучено дека случајот "Бачило" воопшто и не постои, односно дека истиот е измислен, сè со цел со фалсификувани документи да се извлечат големи пари од државата. Истрагата на Министерството за внатрешни работи утврдила дека овци воопшто и не постоеле, а дека главниот јунак во приказната "Бачило", Иснифарис Џемаили, од наплатената сума зел 25 отсто, односно некаде меѓу 150.000 и 200.000 евра, додека останатите пари биле распоредени меѓу неколку лица.

ЦИРКУЛАЦИЈАТА НА ПАРИТЕ ГИ ПРОНАЈДЕ НЕПОСТОЕЧКИТЕ ОВЦИ!

Преку добро разработена шема со наплатени и криминално вложени 750.000 евра, од државата се изнудени околу пет милиони евра.

Но, да почнеме од почеток. На врвот е Иснифарис Џемаили, односно неговото барање за отштета за бачилото, кое патем и воопшто не било гранати-



**ПАЛАТАТА НА СУДСВОТО
ИМА МОЖНОСТ ДА ПОКАЖЕ
КОЛКУ НАВИСТИНА Е
НЕЗАВИСНА**

рано. На судскиот процес, во кој како заштитник на државата се наоѓа Зоја Лега-Станоевска, е одлучено на Џемаили да му се исплати отштета од 720.000 евра кои, пак, му ги исплатува тогашниот министер за одбрана, Владо Бучковски. Богатиот овчар од нив зема 200.000 евра, додека останатите се искористени за купување атрактивно земјиште во центарот на Скопје кое, пак, е пронајдено од страна на поранешниот заменик-министер за економија, Саша Андоновски, кој е во бегство, и директорката на Катастар, Емилија Алексоска.

Приказната продолжува со тоа што уапсените адвокати и нотари направиле фиктивни договори со пензионерот Ордан Миланоски, кој бил помошник за оттуѓување на триесеттина парцели имот. Со денационализацијата тие им биле доделени на петмина наследници, кои го заложили имотот под хипотека за заем, кој не го вратиле, па така сопственици на имотот станале Гроздана Манасиевска и Томислав Трајковски. Најголем дел од имотот на истиот начин подоцна ѝ припаднал и на Светлана Симоновска, која добила парцела од 1.200 метра квадратни спроти Соборниот храм во Скопје.

Интересно е тоа што во сите дого-

вори, како полномошник се јавува пензионерот Миланоски, поради кој е притворена и адвокатката Ленче Димчевска која, пак, од Антикорупциската комисија беше обвинета дека незаконски го ополномоштила Миланоски да застапува странки во денационализацијата. Другата битна фигура која е притворена е поранешната директорка на Катастар, Емилија Алексоска, која во тоа време била раководителка на Секторот за претмер и катастар, а се сомничи дека извршила промени во веќе обработен предмет.

Вака поставената шема за МВР говори дека воопшто не постои случај "Бачило", туку дека се работи за метод, со кој се извлекувале огромни суми од државата, по пат на фиктивни договори и задолжувања. Следејќи го патот на парите полицијата утврдила дека со фиктивни договори кај одредено лице се задолжувале други лица, а сопствениот имот го давале како залог.

Според наши информации, МВР е на пат да отвори уште два нови случаја, на кои во моментот се работи, но истовремено се подготвува и за уште еден бран апсења, што најверојатно ќе се случи откако ќе заврши оваа истражна постапка.



SKOVIN

Winery

www.skovin.com.mk